

БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ

"Работите добро почнаа ова утро и се надевам дека, исто така, добро и ќе завршат. Вакви избори ни се потребни и неопходни за да добиеме Парламент и Влада кои со полн легитимитет ќе ги вршат своите одговорни должности во наредните години. Се надевам дека ќе добиеме позитивни оценки од Брисел што ќе овозможат да го продолжиме нашиот пат кон ЕУ и НАТО. Со еден збор, мислам дека уште денеска ќе се потврди високиот демократски потенцијал и капацитет на Република Македонија".



ВЛАДО БУЧКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СДСМ

"Верувам дека извлековме поука по првата недела од кампањата која ги загрижи сите, и дека во втората недела демонстриравме политичка зрелост и подготвеност ова да бидат најдобро спроведените избори".

Лидерот на СДСМ ги повика сите партии да се соочат со резултатите и со победата на оној за кого граѓаните на Република Македонија сметаат дека треба да продолжи да ја води земјата напред.



КРУЦИЈАЛЕН ТЕСТ ЗА ОСИРОМАШЕНАТА

НИКОЛА ГРУЕВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВМРО- ДПМНЕ

Никола Груевски изрази надеж дека мнозинството граѓани ќе го остварат своето право на глас и ќе ја дадат поддршката за оној за кој веруваат дека ќе им донесе најдобра иднина. Груевски изрази уверување дека денеска во Република Македонија ќе победи демократијата.

"Тоа е во интерес и на граѓаните и на државата за нејзините перспективи за во ЕУ и НАТО, односно за перспективите за сите нас и на нашите следни генерации".



ТИТО ПЕТКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НСДП

"Македонија нема друг избор освен да спроведе фер, мирни и демократски избори, без каква било грешка. Мора да се претставиме како цивилизиран народ и просперитетна држава, земја на која демократските принципи и се крајна определба".



АЛИ АХМЕТИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДУИ

"На крајот на оваа година треба да ги започнеме преговорите за членство на Македонија во Европска унија, треба да започнеме преговори за членство во НАТО. Овие избори се многу значајни како за Македонија така и за регионот".



РИСТО ПЕНОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЛДП



"Очекувам Македонија да го положи тестот, да имаме фер и демократски избори".

АБДУЉАДИ ВЕЈСЕЛИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПДП

"Мислам дека граѓаните нема да дозволат нерегуларности поради тоа што гледаме масовност на изборните места. До крајот на денот изборите ќе



бидат фер и демократски. На праг сме да станеме членка на ЕУ и НАТО и затоа треба сите препораки доставени до нас од меѓународната заедница да ги почитуваме, а да ги почитуваме и уставот и законите".

ДЕМОКРАТИЈАТА ВО БАЛКАНСКА ЗЕМЈА

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДОМ



Лилјана Поповска изјави дека очекува фер и демократска атмосфера и Македонија да го унапреди својот статус во меѓународната заедница, при што очекува на гласање да излезат сите граѓани.

АРБЕН ЏАФЕРИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДПА

"За мене изборите не се само свечен чин туку се и стратешки



чин. На изборите се одзема или се дава здив на добрата или лошата политика".

ЉУБЧО ГЕОРГИЕВСКИ, ВМРО- НП



"Според она што се гледа засега денот е добар и ќе се види како ќе заврши.

Да се надеваме дека сепак ќе имаме регуларни избори".

Пред првото појавување на лидерите на најголемите македонски партии, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, по завршувањето на гласањето на парламентарните избори во 2006 година, Државната изборна комисија објави дека до неа биле пристигнати податоци за 36 отсто од вкупниот број гласачки места во Македонија. Според нив, одзивот на гласачите од вкупниот број избирачи на ниво на држава изнесувал 56 проценти. Од Првата изборна единица пристигнал материјал за 153 избирачки места (ИМ), или 35,66 отсто. Одзивот изнесувал 54,65 проценти. Од Втората изборна единица пристигнал материјал за 87 избирачки места, а одзивот на гласачите бил 51,59 проценти. Од Третата изборна единица пристигнал материјал за 246 ИМ, или 39,36 отсто, а одзивот на гласачите бил



НОВАТА ВЛАДА ЌЕ М ПОТПИСИ ОД 61 ПР



60,71 процент. Од Четвртата изборна единица пристигнал материјал за 244 ИМ, или 43,73 отсто. Одзивот во оваа единица бил 66,38 проценти. Од Петтата изборна единица пристигнал материјал за 221 ИМ, или 40,33 проценти. Од-

сивот во "Петката" бил 55,03 отсто. Од Шестата изборна единица пристигнал материјал за 126 ИМ, или 28,97 отсто. Во оваа изборна единица одзивот изнесувал 45,03 проценти.

Од воведувањето парла-

ментарна демократија во 1990 година во Република Македонија граѓаните гласаа за нов петти состав на Собранието. За 120 пратенички места беа поднесени 33 изборни листи на партии и коалиции, со вкупно 2.620 кандидати. Најмногу кандидати и изборни листи имаше во Првата изборна единица - 29, а најмалку во Шестата - 19. Со право на глас можеа да гласаат вкупно 1.741.439 државјани на РМ, а се гласаше на 2.976 избирачки места. Изборите се спроведуваа според пропорционалниот модел, а се гласаше во еден изборен круг. Освоените пратенички места се пресметуваат според Донтовата формула.

Граѓанската асоцијација "МОСТ" на два часа пред истекот на изборниот процес забележала нерегуларности, кои претежно се одвивале

во Западна Македонија. Гласањето, како што беше соопштено на прес-конференција, е прекинато во гласачкото место број 2004, како и во Општина Боговиње, каде е затворен објектот и гласањето е прекинато. Набљудувачите на "Мост" во село Уланци и во Градско забележале ливчиња без сериски броеви. Во Општина Теарце, на повеќе гласачки места, неовластени лица откинале листи од кошанот по што ги пополниле и ги уфрлиле во гласачките кутии. Во село Глоѓи, Општина Теарце, биле украдени гласачки ливчиња, кои подоцна биле уфрлени во кутиите. Полнење на кутии било забележано и во село Челопек, во село Непроштено и во село Џепчиште. Според мониторингот на "Мост" и во село Гарани, Општина Осломеј, била наполнета избирачка кутија. Од оваа невладина

асоцијација во текот на изборниот процес биле забележани случаи на семејно гласање и гласање во име на друг. Изборниот процес го следеа околу 6.700 набљудувачи, најмногу од граѓанската асоцијација "Мост" - 3.500. Странски набљудувачи беа 493, од кои околу 400 од составот на мисијата на ОБСЕ и на ОДИХР во земјата.

ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

Според Уставот на Република Македонија пратениците во Собранието се избираат за време од четири години. Мандатот на пратениците го верификува Собранието, а почнува да тече од конститутивната седница на Собранието. Новоизбраното Собрание се состанува на конститутивна седница



ОРА ДА ДЕПОНИРА АТЕНИК

најдоцна 20 дена по одржаните избори. Седницата ја свикнува претседателот на Собранието од претходниот состав. Доколку не се закаже конститутивна седница во предвидениот рок, пратениците сами се состануваат и го конституираат Собранието на дваесет и првиот ден од денот на завршувањето на изборите.

Претседателот на државата е должен во рок од десет дена од конституирањето на Собранието мандатот за состав на Владата да му го довери на кандидатот на партијата, односно на партиите кои имаат мнозинство во Собранието. Во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот, мандатарот му поднесува на Собранието програма и го предлага составот на Владата. На предлог на мандатарот и врз основа на програмата, Собра-

нието ја избира Владата со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

"Практично, ако се оди во оние најдолги рокови новата Влада би требало да се избере најдоцна меѓу 4 и 9 септември", изјави Рената Треневска Дескоска, доцент на Правниот факултет по Уставно право и Политички систем, за МИА.

Уставот одредува дека мандатот му се доделува на кандидат на партија, односно партии кои имаат мнозинство во Собранието со освоени 61 пратенички мандат. Во случај на освоен ист број пратенички мандати од страна на две партии, односно коалиции, претседателот на државата ќе го додели мандатот за состав на нова влада на оној кој ќе демонстрира дека зад него стојат потписите на 61 пратеник, посочува Треневска Дескоска.





СВЕТСКИТЕ АГЕНЦИИ

Според меѓународните фактори во земјава, овие парламентарни избори се клучен тест за политичката зрелост на Македонија.

"Се надеваме дека ќе бидат успешни", изјави амбасадорот на Европската унија во земјава, Ерван Фуере, при посета на избирачко место во Кондово, кој изјави дека не е случајна посетата на ова скопско село на изборниот ден. "Ова е место каде што во минатото се случила повеќе нерегуларности и сметаме дека е важно со нашето присуство да покажеме дека тоа не треба да се повтори", истакна Фуере.

Повеќето светски медиуми објавија информации и анализи за петте парламентарни избори во Македонија. Во сите странски анализи објавени во медиумите се потенцира дека изборите се голем тест за натамошниот тек на интеграцијата на Македонија во ЕУ и во НАТО.

"Македонците гласаа на

парламентарните избори, кои се оценуваат како круцијален тест за демократијата во осиромашената балканска земја, со оглед на тоа што таа настојува да стане членка на ЕУ и на НАТО", оценуваат аналитичарите на агенцијата АФП.

Натаму се наведува дека мултиетничката коалициона Влада на Владо Бучковски се обидува да се бори за да добие уште еден мандат, но при тоа се соочува со предизвиците кои ѝ ги поставила опозицијата, која смета дека власта направила исклучително малку за зајакнување на македонската економија. Агенцијата уште истакнува дека на изборите се гледа како на клучен тест за политичката зрелост на Македонија на нејзиниот пат до ЕУ и до НАТО.

Хрватската агенција ХИНА, давајќи ги своите генерални информации за изборите во Македонија, потенцира дека според анкетите спроведени пред изборите, се очекува најмногу гласови да добие опозиционата коалиција на ВМРО-ДПМНЕ, но тоа нема



НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ

Победничката атмосфера во Изборниот штаб на ВМРО-ДПМНЕ се чувствува во текот на целиот изборен ден. На полноќ, ВМРО-ДПМНЕ ја прослави победата на Градскиот плоштад "Македонија" во Скопје.

"ВМРО-ДПМНЕ победи на овие избори заедно со нашите коалициони партнери од коалицијата 'За подобра Македонија'. На овие избори граѓаните на РМ покажаа зрелост, тие донесоа смела и мудра одлука и во вистински момент, можеби во последен. Веќе од утре не очекува да ги тераме процедуралните работи околу создавањето влада, што побрзо да ја создадеме затоа што РМ изгуби многу време во минатите 15 години транзиција. Мораме многу брзо да се фокусираме на работата, на програмата која ја ветивме на овие избори, на нејзиното исполнување, на нашите сто чекори. Тоа е голема одговорност за нас, за мене лично довербата на граѓаните е огромна. Убеден сум дека тоа е огромна одговорност и на моите соработници. Сакам да кажам дека ВМРО-ДПМНЕ ќе создаде влада која ќе биде влада на сите граѓани на РМ, која ќе се ориентира кон подигнување на животниот стандард на целото население во РМ и нема да ги дели луѓето на вливци, на сдсмовци. Нас не очекува макотрпно работење, со исполнување на нашата програма и прогрес на нашата држава. Нашиот врвен приоритет е да ја подобриме економската ситуација во државата, да се бориме против сиромаштијата, невработеноста, корупцијата и да се бориме за поголем економски раст и подобар животен стандард за сите граѓани на РМ", изјави Никола Груевски.



да биде доволно за да може сама да состави влада. ХИНА нагласува дека владејачката коалиција предводена од СДСМ ја изгубила поддршката, пред сè, поради натамошниот раст на високиот степен на невработеноста, која изнесува 38 проценти, како и поради лошата економска состојба.

Српската новинска агенција ТАНЈУГ напомува дека ЕУ ги гледа македонските из-

со Албанци, оцени ТАНЈУГ, додавајќи дека претставниците на ЕУ и на НАТО изразиле стравување дека новите немири можат да ја оддалечат Македонија од патот за членство во двете организации".

"Инцидентите во првите денови од изборната кампања за парламентарните избори во Македонија, кои претставуваа закана за непречено одржување на избо-

ДАЛИ РОЗАТА ОВЕНА?!

Неизвесност, разочараност и очекување дека нешто во последните моменти ќе се смени во корист на досегашната владејачка коалиција: вакво расположение можеше да се види на лицата од Изборниот штаб на коалицијата "За Македонија заедно", сè до полноќ кога Владо Бучковски, јавно го призна поразот:

"Ние сме голема партија и во нашите успеси и во нашите неуспеси. Дозволете да им се обратам на граѓаните на РМ и да им честитам затоа што денес победи РМ. Ние уште на почетокот, пред отпочнувањето на кампањата порачавме дека на крај ќе бидеме задоволни ако имаме фер и демократски избори, ако го положиме овој европски тест и ако РМ биде во позиција на крај да се радува на својот успех. А успехот е дека имавме исклучително добри избори, веројатно досега најдобро организирани. Тоа е големата победа за РМ и затоа сум горд што бев дел од овој политички натпревар каде што на крај мораме да констатираме дека позицијата предводена од Никола Груевски освои најголема поддршка од граѓаните на РМ. Или онака како што почнав, ние сме големи по нашите успеси, но сме и достоинствени кога ќе доживееме неуспех".

ИМАШЕ ОДРЕДЕНИ НЕРЕГУЛАРНОСТИ

"Во три општини - Сарај, Теарце, Брвеница, сметаме дека имаше одредени нерегуларности, додека во другите места гласањето се одвиваше добро", ова првата оценка на ДУИ, кој ја соопшти шефот на изборниот штаб на ДУИ и на ПДПГ зим Острени, кој додаде дека понатаму тоа е работа на надлежните органи.

Според извори на ДПА оваа партија освоила 11, односно 13 пратенички места. ДИУ 9, а партнерот на Ахмети, ПДП освоила 3 пратенички места. Оваа партија реагира на неправилностите во општините Осломеј, Зајас и други, а резултатите од шарпланинските села не ги признаваат, бидејќи имало многу прекршувања на изборните правила.

бори како тест дали земјата ја надминала етничката напнатост и дали заслужува да продолжи по патот за прием во Унијата.

"Предизборната кампања ја одбележаа пукотниците во Скопје и нападите врз партиски претставници во Западна Македонија, населена

рите, стивнаа кон крајот на кампањата, но истовремено речникот на политичките лидери особено се заостри", се наведува во првичниот коментар за македонските избори на бугарската новинска агенција БТА.

Повикувајќи се на оценките на експертите, агенци-



јата наведува дека во изминатите денови политичките партии воделе мошне негативна кампања насочена кон своите политички ривали.

Британската Би-Би-Си нагласува дека овие парламентарни избори ќе бидат сериозна оценка за брзината со која Македонија ќе стане членка на ЕУ. На гласачките места биле распоредени дополнителен број полицајци, пред сè, поради серијата инциденти што се случија во предизборната кампања, додава Би-Би-Си.

"Оваа изборна кампања беше проследена со насилство, главно, внатре во албанската етничка заедница. Амбасадорот на ЕУ во земјата, Ерван Фуере, ги предупреди партиите да ги контролираат своите активисти", потенцира Би-Би-Си, додавајќи дека ЕУ предупреди на сериозно забавување на процесот за зачленување на земјата, доколку има сериозни инциденти на денот на изборите.

Американската агенција Ројтерс објави информација дека Македонците гласаат на парламентарни избори, наведувајќи дека ќе ги избегнат непријателствата и заканите, кои биле присутни на претходните избори и дека државата ќе остане на патот за полноправно членство во Унијата.

"Владејачките социјалдемократи се соочуваат со силен предизвик од опозицио-

ната ВМРО-ДПМНЕ, поради тоа што гласачите се фрустрирани од големата невработеност и малите плати и по 15 години откако земјата се отцепи од поранешна Југославија", нагласува Ројтерс.

За петтите парламентарни избори во Македонија информираше и Си-Ен-Ен, под насловот "Влезот во ЕУ - главен поттик за македонските гласачи".

"Македонија - изборите клучен настан за влез во ЕУ" е насловот на текстот во кој московска "Правда" информира за изборите во земјата.

Во белградскиот весник "Политика" се објавуваат општи информации за петтите парламентарни избори, при што нагласува дека изборниот процес во земјата го следат повеќе од 6.190 домашни и околу 490 странски набљудувачи.

"И додека Македонија се подготвуваше за парламентарните избори, западните спонзори на мировниот договор, со кој веќе пет години се воспостави мир во земјата, велат дека сè уште има надеж за фер и мирни избори - круцијален сигнал за подготвеноста на земјата за влез во НАТО и во ЕУ", пишува весникот "Фајненшл тајмс".

Весникот нагласува дека предизборната кампања ја карактеризираа неколку саботажи и насилство од понизок степен, главно, меѓу партиите на етничките Албанци.